

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 112

30 април 2020, четврток

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1542. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба.....	2	1545. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.....	3
1543. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба.....	2	1546. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година.....	3
1544. Уредба со законска сила за примена на Законот за административни службеници за време на вонредна состојба.....	2	Огласен дел.....	1-60

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1542.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 април 2020 година, донесе

### УРЕДБА

#### СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

##### Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/20), во член 1, во ставот 2, по зборот „фондовите“, се додаваат зборовите: „како и за измените и дополнувањата на Буџетот на Република Северна Македонија.“

##### Член 2

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи

##### „Член 4-а

Владата на Република Северна Македонија ги донесува измените и дополнувањата на Буџетот на Република Северна Македонија, на предлог на Министерството за финансии.“

##### Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3525/1  
30 април 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

1543.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 април 2020 година донесе

### УРЕДБА

#### СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

##### Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.111/20) во член 1 во ставот 2 по зборовите: ”отворен простор“ се додаваат зборовите ”и на решението за утврдување на категорија на угостителски објект“.

##### Член 2

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи

##### “Член 2-а

Важноста на решението за утврдување на категорија на угостителски објект чиј рок на важење е истечен или ќе истече за време на траењето на вонредната состојба, се продолжува за време на траење на вонредната состојба”.

##### Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3551/1  
30 април 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

1544.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2020 година, донесе

### УРЕДБА

#### СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

##### Член 1

Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19 и 14/20), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За продолжување на започнатите постапки за вработување на административен службеник, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

## Член 2

Започнатите постапки за вработување на административен службеник, кои биле запрени и ставени во мирување по доставувањето на барањето за објавување на јавен оглас, по завршувањето на рокот за пријавување на кандидати за административен службеник, во Фаза 1 – административна селекција за вработување, односно во Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју, продолжуваат да се спроведуваат за време на траење на вонредната состојба до завршувањето на соодветната фаза на постапката за вработување.

Започнатите постапки за вработување на административен службеник, кои биле запрени и ставени во мирување во Фаза 2 – испит за административен службеник, ќе продолжат да се спроведуваат по престанокот на траењето на вонредната состојба.

## Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3588/1  
30 април 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

## 1545.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 април 2020 година, донесе

## УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, ИСТРАЖИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕОВЛАСТЕНО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕОВЛАСТЕНО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ**

## Член 1

Во Уредбата со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/20), во насловот по зборовите „финансирање на Јавното обвинител-

ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите“ се додаваат зборовите „за време на вонредната состојба“.

## Член 2

Во членот 1 по зборовите „помошни работи“ се става запирка и се додаваат зборовите „за време на вонредната состојба“.

## Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3592/1  
30 април 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

## 1546.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 април 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ  
ЗА 2020 ГОДИНА**

## I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 26/20 и 89/20) во делот I износот „1.060.000.000“ се заменува со износот „992.380.000“, а износот „350.000.000“ се заменува со износот „282.380.000“.

## II

Во делот II став (1) износот „842.000.000“ се заменува со износот „839.000.000“.

Во табелата во код на мерка 214, „Помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и унапредување на животната средина“ износот „15.000.000“ се заменува со износот „12.000.000“, а подмерката „активности за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на задолжителни генетски резерви (214.1)“ се брише.

Во „Вкупно за мерки за финансиска поддршка на руралниот развој“ износот „842.000.000“ се заменува со износот „839.000.000“.

Во ставот (2) износот „207.400.000“ се заменува со износот „143.456.200“.

Табелата се менува и гласи:

1. Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој		124.956.200
1.1	Организирање и спроведување на манифестации и саеми за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија	18.260.000
1.2	Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители и преработувачи во Република Северна Македонија	
1.3	Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи	4.620.000
	трошоци за амбалажа на преработени земјоделски производи (вино, преработки од зеленчук и ориз во пакување)	500.000
	трошоци за воведување на заштитени ознаки за квалитет на земјоделски и преработени производи	1.500.000
	трошоци за учество на меѓународни и регионални натпревари за вино на кои е освоена специјализирана награда, златен и сребрен медал	2.000.000
	закуп на медиумски простор за објава на статии за македонски производи во странски специјализирани списанија за храна и вино	620.000
1.4	Изработка и публикување на образовни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија	900.000
1.5	Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој	5.900.000
1.6	Инвестициони вложувања за воспоставување на научно демонстративни примери	676.200
1.7	Воспоставување и спроведување на иновативни практики	2.000.000
1.8	Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	92.600.000
	трошоци за воспоставување и одржување на регистри и бази на податоци кои ги води министерството	14.000.000
	трошоци за воспоставување и одржување на регистри и бази на податоци кои ги води Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	15.000.000
	трошоци за информирање на корисниците за мерките за финансиска поддршка во програмата за финансиска поддршка во земјоделството и програмата за финансиска поддршка во руралниот развој кои ги спроведува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	1.000.000
	услуги за авионски засејувања на облаците за превенција од природни непогоди и неповолни климатски настани врз земјоделски посеви	62.600.000
2.	Субвенционирање на каматна стапка	17.500.000
3.	Поддршка за воспоставување и активности на националната рурална мрежа	1.000.000
ВКУПНО ЗА МЕРКИ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ		143.456.200

Во ставот (3) износот „10.600.000“ се заменува со износот „9.923.800“.

### III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3585/1  
30 април 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
Оливер Спасовски, с.р.



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020112